

Република Македонија
Општина Новаци

Бр. 07-330/2
20.05.2011 год.
Новаци

З А П И С Н И К

Од одржаната 35-та седница на Советот на Општина Новаци одржана на ден 20-05-2011 година со почеток во 12 часот и 20 минути .

На седницата присуствуваа следните советници:

1. Пецо Талевски
 2. Доста Секуловска
 3. Пецо Мицевски
 4. Стевче Велјановски
 5. Александар Петковски
 6. Тони Стојчевски
- Отсутни- Владе Мицевски-болен
- Кирче Здравковски
- Иван Стојовски

На седницата присутен беше и Градоначалникот на Општина Новаци-Лазар Котевски

На седницата присутни беа и вработени во општината:

- Момоковски Ристе

Седницата ја отвори претседателот на Советот на општината Новаци г. Пецо Мицевски кој го предложи следниот:

Д н е в е н р е д

1. Одлука за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).

Претседателот на Совет го дополни дневниот ред:

- Одлука за одобрување на средства за изградба на монтажна преграда на паралелен канал со црна река во с.Новаци.

- Предлог од комисија за утврдување на правен статус на бесправни објекти во општина Новаци за носење Одлука за за донесување Урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените.

- Барање од Митревски Сребре од с.Живојно за подмирување на трошоци за смртен случај на близок член од фамилијата.

- Повторување на Одлука за трајно отстапување на товарно возило(мерцедес бенз) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево

- Барање за одобрување на средства на Црковниот одбор на Храм Св.Горѓија од с.Рибарци

Дневниот ред беше усвоен од членовите на Советот на Општина Новаци со шест (6) гласа ЗА.

ПРВА ТОЧКА: *Одлука за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).*

Претседателот на Совет објасни дека ваква одлука е донесена во претходната година, но не се реализира, и за да не се направат поголеми штети потребно е да се исчистат суводолиците во повеќе села, кои се натрупаја од последните поројни дождови

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др. села.).

Член 1

СЕ ОДОБРУВА отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.села).

Стручно лице ќе направи Премер-пресметка за потребните средства за чистење на суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.села).

Член 2

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки на Општина Новаци.

Член 3

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ВТОРА ТОЧКА: *Одлука за одобрување на средства за изградба на монтажна преграда на паралелен канал со црна река во с.Новаци.*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

**за одобрување на средства за изградба на монтажна преграда на
Паралелен канал со Црна Река во с.Новаци**

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства за изградба на монтажна преграда на Паралелен канал со Црна Река во с.Новаци.

Се задолжува општинската администрација да изготви Предмер-Пресметка.

Член 2

Постапката да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.

Член 3

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ТРЕТА ТОЧКА: Предлог од комисија за утврдување на правен статус на бесправни објекти во општина Новаци за носење Одлука за за донесување Урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените.

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Општина Новаци, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на бесправните објекти во урбанистичко планската документација

Член 1

СЕ ОДОБРУВА донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на бесправните објекти во урбанистичко планската документација

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Барање од Митревски Сребре од с.Живојно за подмирување на трошоци за смртен случај на близок член од фамилијата.

Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат(15.000,00 денари).

Комисијата за финансии,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за доделување на еднократна парична помош на Митревски Сребре и Пандора од с.Живојно

Член 1

На лицата Митревски Сребре и Пандора му се доделува еднократна парична помош во износ од 15.000,00 денари, за трошоци поради смрт на син.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 4

Средствата да се исплатат на име Митревска Пандора, со ЕМБ:0203949415005, на трансакционасметка:210501577989065, депонент Тутунска банка Битола.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

ПЕТА ТОЧКА: Повторување на Одлука за трајно отстапување на товарно возило(мерцедес бенз) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево

Претседател на Совет објасна дека потребно е да се повтори одлуката која е донесена на една претходна седница со иста содржина, само треба да биде со друга дата.

Комисијата за финанси,буџет и ЈЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за трајно отстапување на товарно возило(мерцедес бенз) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево

Член 1

СЕ ОДОБРУВА трајно отстапување на товарно возило-камион за смет.(мерцедес бенз-тип 970.01) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево,без надоместок.

Член 2

Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево е основано од Општина Новаци и Општина Могила.

Регистарската таблица на товарното возило(мерцедес бенз-тип 970.01) е ВТ 479-ДК.

Член 3

Одлуката да се достави до Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,“).

ШЕСТА ТОЧКА: Барање за одобрување на средства на Црковниот одбор на Храм Св.Горѓија од с.Рибарци

Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат.

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на средства на Црковниот одбор на
Храм Св.Горѓија од с.Рибарци

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства на Црковниот одбор на Храм Св.Горѓија од с.Рибарци, за набавка на материјал за внатрешна и надворешна поправка на Храм Св.Горѓија .
Се задолжува општинската администрација да изготви Предмер-Пресметка .

Член 2

Постапката да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.

Член 3

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

Седницата заврши во 14,00 часот и 10 минути.

Записничар
Ристе Момаковски
Ристе Момаковски

